

## Анекс на Планот за развој 2018-2022

Анексот на Планот за развој 2018-22год. произлезе од спроведената Самоевалуација на училиштето за 2018-2020 година каде беа утврдени следните

### Подрачја за промени и развојни цели

Приоритетни подрачја	Стратешки цели
Ресурси Управување, раководење и училишна политика	➤ Подобрување на материјално –техничките услови за учење и работа во училиштето
Училишна клима и односи во училиштето Учење и настава	➤ Подобрување на соработката со локалната заедница



Стратешка цел	Развојни цели
<b>1.Подобрување на материјално –техничките услови за учење и работа во училиштето</b>	1.1 Набавка на лап топ компјутери за наставниот кадар 1.2 Набавка на смарт табли, LCD проектори и компјутери за дел од училниците во одделенска настава 1.3 Набавка на асистивна технологија 1.4 Набавка на нови и замена на старите училишни клупи и столчиња
<b>2.Подобрување на соработката со локалната заедница</b>	1.1 Соработка со локалната самоуправа 1.2 Соработка со бизнис секторот 1.3 Соработка со хуманитарни и невладини организации 1.4 Соработка со родители

## Стратешка цел: 1. Подобрување на материјално-техничките услови за учење и работа во училиштето

### Развојна цел: 1.1 Набавка на лап топ компјутери за наставниот кадар

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериуми за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
1.1.1 Утврдување на постоечката состојба	1. Формирање на комисија за утврдување на постоечката состојба  2. Повикување на стручни лица  3. Изработка на акционен план	Комисија Хаусмајстор Стручно лице Директор Локална самоуправа	Компјутер Принтер Фотокопир	2020	Избрана комисија  Конкретизирани индикатори во акционен план	Записници од состаноци  Изготвен акционен план
1.1.2 Обезбедување финансиски средства	1. Барање спонзорства и донации од фирми и компании  2. Соработка и барање поддршка од локална самоуправа и МОН	Комисија Директор Наставници Локална самоуправа	Компјутер Принтер Фотокопир Телефон Зависно од потребите	2020	Обезбедени финансиски средства	Записници  Извештаи од средби и состаноци

<p>1.1.3 Набавка на лаптоп компјутерите</p>	<p>1. Избор на фирма за добавување (распишување тендер)  2. Сключување на договор со фирмата со најповолна понуда  3. Реализација на набавката</p>	<p>Комисија Директор Секретар  Стручни лица  Локална самоуправа</p>	<p>Компјутер Принтер Фотокопир  Зависно од потребите</p>	<p>2020-2021</p>	<p>Испешна реализација на тендерската постапка  Набавени лаптопи согласно спецификацијата</p>	<p>Записници Понуди Договори Фактури</p>
<p>1.1.4 Распределба на лаптоп компјутерите на наставниците и нивна примена во наставата</p>	<p>1. Определување на одговорно лице за задолжување  2. Редовна контрола на исправноста на компјутерите  3. Навремено отстранување на евентуални оштетувања</p>	<p>Директор Наставници Секретар</p>	<p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2021</p>	<p>Континуирана примена на компјутерите  Ефикасна настава од далечина</p>	<p>Записници Извештаи Фотографии</p>

**Развојна цел: 1.2. Набавка на смарт табли, LCD проектори и компјутери за дел од училниците во одделенска настава**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериуми за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
1.2.1 Утврдување на постоечката состојба	1. Формирање на комисија за утврдување на постоечката состојба  2. Повикување на стручни лица  3. Изработка на акционен план	Комисија  Хаусмајстор  Стручно лице  Директор	Компјутер  Принтер  Фотокопир	2020-2022	Избрана комисија  Конкретизирани индикатори во акционен план	Записник од состанок  Изготвен акционен план
1.2.2 Обезбедување финансиски средства	1. Барање спонзорства и донации од фирми и компании  2. Соработка и барање поддршка од Локална самоуправа и МОН	Комисија  Директор  Локална самоуправа	Компјутер  Принтер  Фотокопир  Телефон  Зависно од потребите	2020-2022	Обезбедени финансиски средства	Фотографии  Записници  Извештаи од средби, состаноци и разговори

<p>1.2.3</p> <p>Набавка на смарт табли и компјутери во дел од училниците</p>	<p>1. Избирање на фирма која ќе ја реализира набавката (распишување тендер)</p> <p>2. Склучување на договор со фирмата со најповолна понуда и реализација на набавката</p> <p>4. Инсталирање/ монтирање на на таблите и компјутерите во училниците</p>	<p>Комисија</p> <p>Директор</p> <p>Стручни лица</p> <p>Локална самоуправа</p>	<p>Компјутер</p> <p>Принтер</p> <p>Фотокопир</p> <p>Сите потребни материјали и алат за работа</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Набавени современи средства(смарт табли и компјутери) за реализирање на наставата</p>	<p>Фотографии</p> <p>Записници</p> <p>Понуди</p> <p>Договор за работа</p> <p>Фактури</p>
<p>1.2.4</p> <p>Примена на новата технологија во наставата</p> <p>Редовно и правилно одржување</p>	<p>1. Определување на одговорно лице за одржување</p> <p>2. Редовна контрола на исправноста</p> <p>3. Навремено отстранување на оштетувањата</p>	<p>Комисија</p> <p>Хаусмајстор</p> <p>Директор</p> <p>Технички персонал</p>	<p>Средства за чистење</p> <p>Алат за работа</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Ефективна примена на смарт-таблите и компјутерите во наставата</p> <p>Континуирано одржување на таблите и компјутерите во функција</p>	<p>Записници</p> <p>Извештаи за извршена поправка</p> <p>Фотографии</p>

**Развојна цел: 1.3. Набавка на асистивна технологија**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериуми за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
1.3.1 Утврдување на постоечката состојба	1. Формирање на комисија за утврдување на постоечката состојба  2. Консултации со стручни лица  3. Изработка на акционен план	Директор  Инклузивен тим	Компјутер  Принтер  Фотокопир	2020	Избрана комисија  Конкретизирани индикатори во акционен план	Записник од состанок  Изготвен акционен план
1.3.2 Обезбедување финансиски средства	1. Барање спонзорства и донации од компании  2. Соработка и поддршка од локална самоуправа  3. Соработка со родители  4. Организирање на собирни акции	Комисија  Родители  Директор  Наставници  Локална самоуправа	Компјутер  Принтер  Фотокопир  Телефон  Зависно од потребите	2020-2021	Обезбедени финансиски средства	Фотографии  Записници  Извештаи од средби и состаноци



<p>1.3.3</p> <p>Набавка на асистивна технологија</p>	<p>1. Избирање на најповолна понуда (преку распишување тендери)</p> <p>2. Склучување на договор со фирмата со најповолна понуда</p> <p>3. Реализација на набавката</p>	<p>Комисија</p> <p>Директор</p> <p>Стручни лица</p> <p>Локална самоуправа</p>	<p>Компјутер</p> <p>Принтер</p> <p>Фотокопир</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Набавен екран на допир и прилагодлива тастатура</p>	<p>Фотографии</p> <p>Записници</p> <p>Понуди</p> <p>Договор за работа</p> <p>Фактури</p>
<p>1.3.4</p> <p>Примена на асистивните уреди во наставата со ученици со посебни образовни потреби</p>	<p>1. Определување на одговорно лице за координирање</p> <p>2. Редовна контрола на исправноста</p> <p>3. Навремено отстранување на оштетувања</p>	<p>Инклузивен тим</p> <p>Наставници</p> <p>Родители</p>	<p>Зависно од потребите</p>	<p>Континуирано</p>	<p>Училиште опремено за успешно спроведување на инклузивна настава</p>	<p>Записници</p> <p>Извештаи</p> <p>Фотографии</p>

**Развојна цел: 1.4. Набавка на нови и замена на старите училишни клупи и столчиња**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериуми за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
1.4.1 Утврдување на постоечката состојба	1. Формирање на комисија за утврдување на постоечката состојба  2. Повикување на стручни лица  3. Изработка на акционен план	Комисија  Хаусмајстор  Директор  Локална самоуправа	Компјутер  Принтер  Фотокопир  /	2020	Избрана комисија  Конкретизирани критериуми за акционен план	Записник од состанок  Изготвен акционен план
1.4.2 Обезбедување финансиски средства	1. Барање спонзорства и донации од фирми и компании  2. Соработка и барање поддршка од Локална самоуправа и МОН	Комисија  Директор  Локална самоуправа	Компјутер  Фотокопир  Зависно од потребите	2020-2021	Обезбедени финансиски средства	Фотографии  Записници

<p>1.4.3</p> <p>Замена на дотраениот инвентар ( столчиња и клупи )</p>	<p>1. Избирање на фирми кои ќе ја реализираат набавката (преку распишување тендери)</p> <p>2. Склучување на договор со фирмата со најповолна понуда</p> <p>3. Реализација на набавката</p>	<p>Комисија</p> <p>Директор</p> <p>Стручни лица</p> <p>Локална самоуправа</p>	<p>Компјутер</p> <p>Принтер</p> <p>Фотокопир</p> <p>Сите потребни материјали и алат за работа</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2021</p>	<p>Заменети оштетени столчиња и клупи со нови</p>	<p>Фотографии</p> <p>Записници</p> <p>Понуди</p> <p>Договор за работа</p> <p>Фактури</p>
<p>1.4.4</p> <p>Редовно и правилно одржување</p>	<p>1. Определување на одговорно лице за одржување</p> <p>2. Редовна контрола на исправноста и хигиената</p> <p>3. Навремено санирање на евентуални оштетувања</p>	<p>Хаусмајстор</p> <p>Директор</p> <p>Технички персонал</p>	<p>Средства за чистење</p> <p>Алат за работа</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Определени се одговорни лица</p> <p>Континуирано одржување на инвентарот во училиштето</p>	<p>Записници</p> <p>Извештаи за извршена поправка</p> <p>Фотографии</p>

## Стратешка цел: 2. Подобрување на соработката со локалната заедница

### Развојна цел: 2.1 Соработка со локалната самоуправа

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериум за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
Креирање политика за соработка со локалната заедница	Формирање тим за соработка со локалната заедница	Директор Стручни соработници Наставници одговорни на стручни активи	Годишна програма Извештај од СЕУ Концепција за воннаставни активности во основното училиште	2020	Конкретизирани индикатори во акционен план Јасно дефинирани полиња на соработка	Акциски план Извештаи од одржани состаноци на тимот за соработка со локалната заедница
2.1.2 Вклучување на училиштето во културни и образовни воннаставни активности организирани од локалната заедница	Учество во одбележување на Денот на општината, манифестација “Градиме мостови” и “Со танц култура до полуматура”. Литературни конкурси и др.	Директор Стручни соработници Наставници Ученици Претставници од локалната заедница	Компјутер Принтер Фотокопир Зависно од потребите	2020-2022	Зголемена соработка со локалната и пошироката заедница	Извештај од учество во активности Фотографии

<p>2.1.3</p> <p>Учество на конкурси и натпревари</p>	<p>Учество на општински и регионални натпревари организирани од ПМФ, Против пожарен Сојуз Гази Баба, Црвен крст на Г.Баба, Детски културен центар и др.</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Ученици</p> <p>Претставници од локалната заедница</p>	<p>Компјутер</p> <p>Принтер</p> <p>Фотокопир</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Мотивирани ученици за учество на натпревари</p> <p>Повисоки постигања на учениците</p>	<p>Извештај од учество на натпревари и конкурси</p> <p>Награди</p> <p>Пофалници</p>
<p>2.1.4</p> <p>Промовирање на резултатите што ги постигнува училиштето</p>	<p>Изготвување информатор-брошура за училиштето.</p> <p>Ажурирање на Веб страната на училиштето</p> <p>Учество во тв емисии, електронски и пишани медиуми</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Претставници од локалната заедница</p> <p>Родители</p> <p>Одговорно лице за контакт со медиуми</p>	<p>Компјутер</p> <p>Веб страна на училиштето</p> <p>ФБ профил</p> <p>Училишен весник</p> <p>Медиуми</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Информирана локалната и пошироката заедница со животот , работата на училиштето и резултатите што ги постигнува</p>	<p>Извештаи на веб страната</p> <p>Постови на фб профилот</p> <p>Фотографии</p>

**Развојна цел: 2.2 Соработка со бизнис секторот**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериум за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
2.2.1 Креирање политика за соработка со бизнис заедницата во општината и пошироко	Формирање тим за соработка со бизнис секторот  Изготвување акциски план за соработка со бизнис секторот  Средби со бизнис претставници	Директор  Стручни соработници  Наставници  Родители	Компјутер  Принтер  Фотокопир  Зависно од потребите	2020	Конкретизирани индикатори во акционен план  Јасно дефинирани полиња на соработка	Акциски план  Извештаи од средби  Договори за соработка
2.2.2 Материјална поддршка од бизнис секторот за реализација на проекти во училиштето	Спроведување донации за подобрување на инфраструктурните и материјално-техничките услови во училиштето	Директор  Стручни соработници  Наставници  Бизнис претставници	Компјутер  Принтер  Фотокопир  Зависно од потребите	2020-2022	Остварена поголема соработка на училиштето со компании	Договори за донации  Извештаи  Фотографии

<p>2.2.3</p> <p>Развој на претприемнички знаења и вештини кај учениците</p>	<p>Едукативни предавања</p> <p>Мотивациски говори</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Родители</p> <p>Менаџери</p> <p>Претприемници</p>	<p>Компјутер</p> <p>ЛЦД Проектор</p> <p>Стручна литература</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Развиени претприемнички вештини кај учениците (креативност, иновативност)</p>	<p>Извештаи од посети и остварена соработка</p> <p>Фотографии</p>
<p>2.2.4</p> <p>Професионална информација и ориентација на учениците</p>	<p>Организираны посети на компании од во локалната заедница</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Стручни лица со одредени занимања</p>	<p>Компјутер</p> <p>Зависно од потребите</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Информирани ученици со одредени струки и занимања</p> <p>Откриени интереси и желби кај учениците за понатамошно образование</p>	<p>Извештаи од посети и остварена соработка</p> <p>Фотографии</p>

**Развојна цел: 2.3 Соработка со хуманитарни и невладини организации, граѓански здруженија и асоцијации**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериум за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
2.3.1 Креирање политика за соработка со хуманитарни и невладини организации, граѓански здруженија и асоцијации	Формирање тим за соработка со НВО секторот  Изготвување акциски план за соработка со НВО секторот  Средби со претстваници од НВО секторот	Директор  Стручни соработници  Наставници  Партнер организации	Компјутер  Хартија  Програми за соработка	2020	Успешна и плодна соработка со институции, здруженија и НВО организации	Меморандум за соработка  Извештаи од остварена соработка
2.3.2 Учество во проекти од областа на образование	Учество на наставниците, стручните соработници и родилите на работилници, обуки, трибини...  Дисеминација на обуки	Директор  Стручни соработници  Наставници  Партнер организации	Компјутер  Апликации  Зависно од потребите	2020-2022	Поголема вклученост на училиштето во Еразмус + проекти и проекти на НВО секторот	Договори за соработка  Извештаи од спроведени активности во рамки на проектите



<p>2.3.3.</p> <p>Организација и спроведување инклузивни настани и активности за промовирање на инклузивната култура</p>	<p>Учество на настани и манифестации од инклузивен карактер</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Родители</p> <p>Релевантни институции, невладини организации и здруженија на граѓани</p>	<p>Компјутер</p> <p>Медиуми</p> <p>Флаери</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Вклученост на целокупниот наставен кадар, учениците и родителите во организирани активности</p>	<p>Извештаи од спроведени активности</p> <p>Фотографии</p> <p>Благодарници</p>
<p>2.2.4</p> <p>Промовирање на активностите на училиштето во пошироката заедница</p>	<p>Изготвување информатор-брошура за училиштето.</p> <p>Ажурирање на веб страната на училиштето</p> <p>Учество во ТВ емисии, електронски и пишани медиуми</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Одговорно лице за контакт со медиуми</p>	<p>Компјутер</p> <p>Веб страна на училиштето</p> <p>ФБ профил</p> <p>Училишен информатор</p> <p>Медиуми</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Информирана локалната и пошироката заедница со животот, работата на училиштето и резултатите што ги постигнува</p>	<p>Извештаи на веб страната</p> <p>Постови на фб профилот</p> <p>Фотографии</p>

**Развојна цел: 2.4 Соработка со родителите**

Конкретни цели	Активности	Ресурси		Временска рамка	Критериум за успех	Извори на доказ
		човечки	физички			
2.4.1 Изготвување акционен план за активности во соработка со Советот на родители	Средби со претставници на Советот на родители	Директор Стручни соработници Наставници	Компјутер	2020	Изготвен акциски план	Акциски план Записници од одржани состаноци
2.4.2 Вклучување на родителите во воспитно - образовниот процес	Планирање и реализација на едукативни работилници (предавања) за ученици од страна на родителите  Помош и поддршка на учениците во процесот на учење на далечина	Директор Стручни соработници Родители Наставници	Компјутер Таблет ЛЦД проектор	2020-2022	Поголема мотивираност на родителите за учество во активности  Подобрени постигања кај учениците	Извештаи од реализирани едукативни предавања  Записници од соработка со родителите

<p>2.4.3</p> <p>Вклучување на родителите во воннаставните активности</p>	<p>Учество во реализација на настани од хуманитарен, културен и еколошки карактер</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Родители</p> <p>Ученици</p>	<p>Зависно од активноста</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Остварена поголема вклученост на родителите во организација и реализација на воннаставните активности</p>	<p>Извештаи од одржани настани, манифестации и хепенинзи</p> <p>Фотографии</p>
<p>2.4.4</p> <p>Континуирана соработка со родителите</p>	<p>Континуирани советодавно-консултативни разговори за постигањата и поведението на учениците</p>	<p>Директор</p> <p>Стручни соработници</p> <p>Наставници</p> <p>Родители</p>	<p>Обрасци од остварени советодавно-консултативни разговори за постигањата и развојот на учениците</p>	<p>2020-2022</p>	<p>Остварена поголема соработка на релација наставник, ученик, родител и стручни соработници</p>	<p>Пополнети обрасци од остварени консултативни разговори со родителите</p>

Изготвил: Тим за изготвување развојна програма за работа на училиштето